



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ
Среда, 28 ноември 1951 година
Број 31

Овој број чини 8 дин. Претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка број 801.901702

126

Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија во врска со точ. III/6 од Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 13/51), а по предлог од претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕТО УСТАНОВИ, ЧИИ РАКОВОДИТЕЛИ И ОПШТЕСТВЕНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧИИ ИЗБРАНИ ПРЕТСТАВНИЦИ, СЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА

I

Се одредуваат установи чии раководители, по положај, се членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата:

1. — Медицинскиот факултет во Скопје
2. — Болницата за ТБЦ во Лешок
3. — Санитарната инспекција на НРМ
4. — Санитарно-епидемиолошката станица во

Штип

5. — Институтот за здравствено просветување во Скопје

6. — Општата болница во Битола
7. — Општата болница во Штип
8. — Претпријатието за промет со лекови — Реплек во Скопје
9. — Санитарно-епидемиолошката станица во Битола
10. — Комисијата за балнеологија во Скопје

II

Се одредуваат општествени и професионални организации чии избрани претставници се членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата:

1. — Земскиот одбор на Синдикатот на здравствениите работници за Македонија во Скопје
2. — Градскиот одбор на Сојузот на војните инвалиди во Скопје
3. — Југословенскиот Црвен крст Главен одбор за Македонија во Скопје
4. — Земско веќе на Сојузот на Синдикатот на Југославија за Македонија во Скопје
5. — Друштвото на лекари на НРМ во Скопје
6. — Друштвото на аптекари на НРМ во Скопје

III

Овој указ влегува во сила од објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".
У. бр. 32

Скопје, 14 ноември 1951 година

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриевски, с. р.

Претседател,
Страхил Гигов, с. р.

127

Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија во врска со точ. III/6 од Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 13/51), а по предлог од претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ
ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА

I

За членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата се именуваат:

а) по положајот како раководители на установа:

1. — Проф. д-р Димитрије Јузбашиќ, декан на Медицинскиот факултет во Скопје
2. — Д-р Климентије Милошевиќ, управител на Болницата за ТБЦ во Лешок
3. — Д-р Панчо Станчев, главен санитарен инспектор на Санитарната инспекција на НРМ во Скопје
4. — Д-р Павле Грличков, санитарен инспектор на Санитарно-епидемиолошката станица во Штип
5. — Митко Илиев, директор на Институтот за здравствено просветување во Скопје
6. — Д-р Христо Дума, управител на Општата болница во Битола
7. — Д-р Љубомир Шукаров, управител на Општата болница во Штип
8. — М-р Даре Бомбал, директор на Претпријатието за промет со лекови во Скопје
9. — Д-р Петар Анастасов, санитарен инспектор на Санитарно-епидемиолошката станица во Битола
10. — Проф. д-р Милбје Видаковиќ, претседател на Комисијата за балнеологија во Скопје

б) како избрани претставници на општествени и професионални организации:

1. — Д-р Стефан Петровски, претседател на Земскиот одбор на Синдикатот на здравствениите работници за Македонија во Скопје
2. — Кемал Сејфула, претседател на Градскиот одбор на Сојузот на војните инвалиди во Скопје
3. — Димче Зогравски, претседател на Југословенскиот Црвен крст — Главен одбор за Македонија во Скопје
4. — Мишко Божиновски, секретар на Земското веќе на Сојузот на Синдикатот на Југославија за Македонија во Скопје
5. — Д-р Стерио Боздов, претседател на Друштвото на лекарите на НРМ во Скопје
6. — М-р Георги Икономов, потпретседател на Друштвото на аптекари на НРМ во Скопје

в) како научни и општествени работници:

1. — Проф. д-р Миленко Берик, шеф на Гинеколошката клиника во Скопје
2. — Проф. д-р Глигур Муратовски, шеф на Градната клиника во Скопје
3. — Проф. д-р Божидар Никетиќ, шеф на Нервната клиника во Скопје
4. — Проф. д-р Александар Игњатовски, шеф на Интерната клиника во Скопје.
5. — Доцент д-р Харалампи Манчев, шеф на Детската клиника во Скопје
6. — Д-р Вукашин Попадиќ, бактериолог при Хиџиено-епидемиолошкиот институт во Скопје
7. — Доцент д-р Доне Мијовски, шеф на Дерматолошката клиника во Скопје
8. — Д-р Антон Чакмаков, постар асистент при Гинеколошката клиника во Скопје
9. — Потполковник д-р Алфред Ржахак, санитарски референт на Војната област во Скопје
10. — Д-р Ванчо Прилепчански, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје
11. — Реис Шакири, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје
12. — Драгослав Велковиќ, началник во Советот за просвета наука и култура на Владата во Скопје
13. — Д-р Глигур Тофовски, лекар на Детската клиника во Скопје
14. — Д-р Страхил Панов, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика при ГНО во Скопје
15. — Д-р Страхил Нацев, претседател на Инвалидската комисија во Скопје
16. — Мице Димевски, главен инспектор на Инспекцијата на трудот на НРМ во Скопје
17. — Д-р Димитар Смилев, шеф на Забната клиника во Скопје
18. — Ленче Кепева, началник на школство при Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје

II

Министерот — претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила од неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. бр. 33

Скопје, 14 ноември 1951 година

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриевски, с.р.

Претседател,
Страхил Гигов, с.р.

128

Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија во врска со точ. III/12 од Указот за реорганизација на Владата на Народна Република Македонија ("Службен весник на НРМ" бр. 13/51) а по предлог од претседателот на Владата, Президиумот на Народното собрание на НРМ издава

УКАЗ

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОДБОРИ ВО СОВЕТОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА НА ВЛАДАТА

I

Во Советот за народно здравје и социјална политика на Владата се образуваат следните одбори:

1. — Одбор за народно здравје
2. — Одбор за социјална политика

II

За членови на одборите од точка I се одредуваат членовите на Советот и тоа:

- а) за членови на Одборот за народно здравје:
 1. — Проф. д-р Димитрије Јузбашиќ, декан на Медицинскиот факултет во Скопје
 2. — Проф. д-р Миленко Берик, шеф на Гинеколошката клиника во Скопје
 3. — Проф. д-р Глигур Муратовски, шеф на Градната клиника во Скопје
 4. — Проф. д-р Божидар Никетиќ, шеф на Нервната клиника во Скопје
 5. — Проф. д-р Александар Игњатовски, шеф на Интерната клиника во Скопје
 6. — Доцент д-р Харалампи Манчев, шеф на Детската клиника во Скопје
 7. — Д-р Климентије Милошевиќ, управител на Болницата за ТБЦ во Лешок
 8. — Д-р Вукашин Попадиќ, бактериолог при Хиџиенско-епидемиолошкиот институт во Скопје
 9. — Доцент д-р Доне Мијовски, шеф на Дерматорошката клиника во Скопје
 10. — Д-р Антон Чакмаков, постар асистент на Гинеколошката клиника во Скопје
 11. — Потполковник д-р Алфред Ржихак, санитарски референт на Војната област во Скопје
 12. — Д-р Стефан Петровски, претседател на Земскиот одбор на Синдикатот на здравствените работници во Скопје
 13. — Д-р Панчо Станчев, главен санитарен инспектор на Санитарната инспекција на НРМ во Скопје
 14. — Д-р Павле Грличков, санитарен инспектор на Санитарно-епидемиолошката станица во Штип
 15. — Д-р Ванчо Прилепчански, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје
 16. — Мишко Божиновски, секретар на Земското веќе на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија во Скопје
 17. — Д-р Христо Дума, управител на Општата болница во Битола
 18. — Д-р Љубомир Шукеров, управител на Општата болница во Штип
 19. — М-р Даре Бомбал, директор на претпријатието за промет со лекови во Скопје
 20. — Д-р Глигур Тофовски, лекар на Детската клиника во Скопје
 21. — Д-р Страхил Панов, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика при ГНО во Скопје
 22. — Проф. д-р Милоје Видаковиќ, претседател на Комисијата за балнеологија во Скопје
 23. — Д-р Стерју Бозлов, претседател на Друштвото на лекари во Скопје
 24. — Д-р Димитар Смилев, шеф на Забната клиника во Скопје
 25. — Ленче Кепева, началник на школство при Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје

26. — М-р Георги Икономов, потпретседател на Друштвото на аптекари на НРМ во Скопје

27. — Д-р Петар Анастасов, санитарен инспектор на Санитарно-епидемиолошката станица во Битола

б) за членови на Одборот за социјална политика:

1. — Реис Шакири, пом. претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата во Скопје

2. — Кемал Сејфула, претседател на Градскиот одбор на Сојузот на војните инвалиди во Скопје

3. — Димче Зографски, претседател на Југословенскиот Црвен крст Главен одбор за Македонија во Скопје

4. — Мишко Божиновски, секретар на Земското веќе на Сојузот на Синдикатите на Југославија за Македонија во Скопје

5. — Драгослав Велковик, началник во Советот за просвета, наука и култура на Владата во Скопје

6. — Д-р Страхил Нацев, претседател на Инвалидската комисија во Скопје

7. — Мице Димевски, главен инспектор на Инспекцијата на трудот на НРМ во Скопје.

III

Министерот — претседател на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила од објавувањето му во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. бр. 34

Скопје, 14 ноември 1951 година.

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриевски с.р.

Претседател,
Страхил Гигов с.р

129

На основа член 3, став 2 од Законот за Универзитетот во Скопје, по предлог од министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ НА ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со цел да се изградуваат кадрови со висока правна и економска стручна спрема, во составот на Универзитетот во Скопје, се оснива Правно-економски факултет.

Член 2

Правно-економскиот факултет се наоѓа под општ надзор на Советот за просвета, наука и култура.

Член 3

На Правно-економскиот факултет постоат два отсека: правен и економски.

Учењето на Правно-економскиот факултет трае четири години (осум семестри).

После положувањето на сите испити пропишани со наставниот план студентите на Правно-економскиот факултет добиваат диплома за свршени студии на правниот односно економскиот отсек од Правно-економскиот факултет.

Член 4

Органи на Правно-економскиот факултет се: факултетски совет и декан.

Во работите на деканот му помагаат два продекана. Во случај на отсутност или друга спреченост него го заменува еден од продеканите.

Продеканите непосредно раководаат по еден отсек на Факултетот.

Деканот и продеканите ги избира факултетскиот совет. Изборот на деканот и продеканите го потврдува министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 5

Правно-економскиот факултет има своја самостојна претсметка на приходи и расходи, која влегува во составот на претсметката на приходите и расходите на Советот за просвета, наука и култура.

Наредбодател за извршување на претсметката на приходите и расходите на Факултетот е деканот.

Член 6

Се овластува министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура да донесува поблиски прописи за организацијата и работењето на Правно-економскиот факултет.

Програмот и наставните планови за поедините отсеци на Факултетот ги донесува факултетскиот совет, а влегуваат во сила по одобрувањето им од министерот-претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 7

Со влегувањето во сила на оваа Уредба престанува да постои Економскиот факултет во Скопје. Истовремено престанува да важи Уредбата за оснивање на Економски факултет во Скопје бр. 4347 од 14 XI 1950 година. ("Службен весник на НРМ" бр. 32 од 27 XI 1950 год.)

Сите права и задолженија на Економскиот факултет во Скопје преминуваат на Правно-економскиот факултет во Скопје.

Наставниот персонално наставниот и другиот персонал од сепарираниот Економски факултет во Скопје станува персонал на Правно-економскиот факултет во Скопје, а студентите од Економскиот факултет во Скопје стануваат студенти на економскиот отсек од Правно-економскиот факултет во Скопје.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од објавувањето во Службен весник на Народна Република Македонија.
Број 1983 од 3-XI-1951 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски с. р.

Министр-претседател
на Советот за просвета, наука и култура,
Даре Цамбаз с. р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2138/45 год, запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 378, рег. бр. 373, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Аспарух Велков Горѓиевски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Аспарух Велков Горѓиевски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18791 од 8-X-1951 год. П—147—2894

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 12434/48 год., запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 374, рег. бр. 374, занаетчискиот дуќан под фирма: Синџириџија, Цветко С. Божиновски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на синџири.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко С. Божиновски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19132 од 8-X-1951 год. П—147—2895

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 19335/59 год., запиан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 375, рег. бр. 375, занаетчискиот дуќан

под фирма: Ковач, Фаик Алијев Фејзоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Алијев Фејзоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19136 од 8-X-1951 год. II—147—2896

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 812/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 377, рег. бр. 377, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Кадри Алијев Зекироски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебиџа.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кадри Алијев Зекироски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19145 од 8-X-1951 год. II—147—2897

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1200/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 366, рег. бр. 366, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија, Мила Н. Настоски со седиште во гр. Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на палани Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мила Н. Настоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19096 од 8-X-1951 год. II—147—2888

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 2144/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 367, рег. бр. 367, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Исмаил Сулејманов Рустемов со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Сулејманов Рустемов.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19089 од 8-X-1951 год. II—147—2889

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп, бр. 3498/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 369, рег. бр. 369, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондураџија, Борис Н. Мавроски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Н. Мавроски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19095 од 8-X-1951 год. II—147—2890

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 1487/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 370, рег. бр. 370, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Трајко Илиев Неделкоски со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.
Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Илиев Неделкоски.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 19080 од 8-X-1951 год. II—147—2891

Врз основа дозволата од ГНО — Прилеп бр. 460/49 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 371, рег. бр. 371, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Садџа Исмаилов Абески со седиште во град Прилеп.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебиџа.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садџа Исмаилов Абески.

Од Поверен. за финансии на ГНО — Прилеп, бр. 18515 од 8-X-1951 год. II—147—2892

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат претплатниците на "Службен весник на НРМ" дека претплатата за 1952 година ќе изнесува 400 (четирестотини) динари за еден примерок.

Претплатата се уплатува однапред по приложената чековна уплатница во овој број, за цела година на чек. с-ка 801—901702 кај Народната банка на ФНРЈ — централа за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на самиот чек или вирмански налог да се напише јасно адресата на која што ќе се испраќа весникот, а од другата страна на чекот да се изведе зошто се уплатува сумата, за колку примерци и претплатниот број под кој е приман весникот во 1951 година.

Претплатата треба да се обнови за идната година до крајот на месец декември о.г. После овој рок на секој што не ја обновил претплатата испраќањето на весникот ќе се обустави.

Како извесен број претплатници од 1951 година уште не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за идната година едновремено да ја внесат и должната претплата од 1951 година.

ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

има за продажба

КОМПЛЕТИ НА "СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ"

и тоа:

1945 година од број 7—26	— цена 165 динари
1946 година од број 1—36	— цена 250 динари
1947 година од број 3—37	— цена 240 динари
1948 година од број 1—40	— цена 250 динари
1949 година од број 9—28	— цена 210 динари
1950 година од број 1—35	— цена 250 динари

Порачки се примаат прску администрацијата на весникот, а уплатата се врши на чековна сметка 801—901702

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
126	Указ за одредувањето усанови, чии раководители и општествени и професионални организации, чии избрани претставници, се членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата — — — — — 251
127	Указ за именување членови на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата — — — — — 251
128	Указ за образување одбори во Советот за народно здравје и социјална политика на Владата — — — — — 152
129	Уредба за оснивање на Правно-економскиот факултет на Универзитетот во Скопје — — 253